



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 16 октомври 1961
Скопје
Број 33

Претплатата за 1961 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 64 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

184.

На основа член 21 став 1 точка 10 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија,

Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 28 септември 1961 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 28 септември 1961 година, ја донесе следната

О Д Л У К А ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ МАНДАТОТ НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ

I

Се продолжува траењето на мандатот на народните одбори на општините и околиците избрани на општите избори одржани во октомври односно ноември 1957 година.

II

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на НРМ“.

Број 123

28 септември 1961 година

Скопје

НАРОДНО СОБРАНИЕ
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Соборот на
производителите,
Борко Темелковски, с. р.

Претседател
на Републичкиот собор,
Киро Георгиевски, с. р.

185.

Во врска со подготвките за нов сојузен устав и за ускладување на уставот на НР Македонија со промените што настанаа во процесот на општествено-економскиот и политичкиот развој во ФНРЈ и во НР Македонија во периодот од донесувањето на Уставниот закон од 1953 година,

на основа член 61 став 4 од Уставниот закон за основите на општественото и политичко устројство и органите на власта на Народна Република Македонија,

Народното собрание на Народна Република Македонија на заедничката седница на Републичкиот собор и Соборот на производителите, одржана на 28 септември 1961 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСНОВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НАЦРТ НА НОВ УСТАВ НА НР МАКЕДОНИЈА

1. Се основа Комисија за подготвување нацрт на нов устав на НР Македонија.

Комисијата е должна нацртот од уставот да го изработи и поднесе така што ова Народно собрание да може да го донесе новиот устав до крајот на својот мандатен период.

2. Комисијата се состои од претседател и членови, што Народното собрание ги избира на заедничка седница на домовите од редот на народните пратеници, општествени, научни и стручни работници.

3. За обработување на поедини прашања Комисијата може да ангажира стручњаци вон Комисијата, како и да бара соработка од институти и други установи и организации.

4. Средствата на Комисијата се обезбедуваат од републичкиот буџет.

5. Оваа одлука влегува во сила веднаш.

НАРОДНО СОБРАНИЕ
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 0102-126

28 септември 1961 година

Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

186.

На основа точка 2 од Одлуката за основање Комисија за подготвување нацрт на нов Устав на НРМ,

Народното собрание на НРМ на заедничката седница на Републичкиот собор и Соборот на производителите, одржана на 28 септември 1961 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НАЦРТ НА НОВ УСТАВ НА НР МАКЕДОНИЈА

Во Комисијата за подготвување нацрт на нов Устав на НР Македонија се избираат:

За претседател: Колишевски Лазар

За членови:

1. Арсов Ангел
2. Бојановски Диме
3. Богоев Ксенте

4. Брајковски Живко
5. Буклевски Томе
6. Бурзевски Ванчо
7. Гигов Страхил
8. Гоља Бајрам
9. Грличков Александар
10. Грујоски Трајче
11. Групче Асен
12. Димитров Евгени
13. Захариев Драган
14. Зографски Димче
15. Коневски Блаже
16. Корабар Перо
17. Малинска Веселинка
18. Марковски Крсте
19. Миљовски Д-р Кирил
20. Митевски Методи
21. Митрев Димитар
22. Митревски Паскал
23. Назим Фируз
24. Пухан Д-р Иво
25. Сејфула Кемал
26. Симитчиев Д-р Асен
27. Смилевски Видое
28. Ставрев Љупчо
29. Темелковски Борко
30. Хаџи Василев Мито
31. Христов Д-р Александар
32. Цаца Горѓи
33. Чаушев Боро
34. Чашуле Коле
35. Чемерски Ангел
36. Џунов Ристо и
37. Шакири Рејсула.

**НАРОДНО СОБРАНИЕ
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 0102-127
27 септември 1961 година
Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

187.

На основа член 185 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание,

Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија на својата Дваесетипетта седница, одржана на 28 септември 1961 година, ја донесе следната

**О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ПРАТЕНИЧКИ МАНДАТ**

I

Се утврдува дека на народниот пратеник Киро Донев, избран во изборната околина Радовиш II му престанал мандатот поради смрт.

II

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

Број 09-125
28 септември 1961 година
Скопје

**НАРОДНО СОБРАНИЕ
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Претседател на Републичкиот собор,
Киро Герѓиевски, с. р.

Претседател на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

188.

Народното собрание на Народна Република Македонија на Дваесетитишестата седница на Соборот на производителите одржана на 28 септември 1961 година, откако ја претресе Анализата за проблемите и искуствата од работата на задружните совети во Народна Република Македонија, што му ја поднесе Извршниот совет, донесе

**ПРЕПОРАКА
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ РАБОТАТА НА ОРГАНИТЕ
НА САМОУПРАВУВАЊЕТО ВО ЗЕМЈОДЕЛ-
СКИТЕ ЗАДРУГИ**

Соборот на производителите констатира дека во резултат на нашиот стопански подем особено во последните години се забележува постојано проширување на материјалната основа на задругите и воопшто на земјоделството. На тој начин и во областа на земјоделството се врши процес на постојанан растеж на општествените средства за производство и поопштествување на процесите на производството. Напоредо со тоа почнаа да се создаваат работни колективи и на село во задругите, почна да се менува физиономијата на старото село. Проширувањето на општествените средства за производство, зголемувањето на стручните кадри, модернизирањето на земјоделското производство, несомнено имаше за последица задругите да станат важен фактор во снабдувањето на населението со прехранбени артикли а индустријата со сировини. Работните колективи во задругите се јавија како основни носители на стремежите за реконструкција на земјоделството и изградување на социјалистички односи на село.

Појавата на задружните совети и управните одбори како, органи во кои учествуваат и производителите во задругите — залоснените работници, претставува квалитетна промена во развивањето на самоуправниот механизам во областа на земјоделството. Преку задружните совети овозможено е производителите во задругите да се афирмираат како управувачи и да дадат печат на целокупната активност на овие органи.

Органите на самоупраувањето во задругите ориентирано ја својата работа кон разгледување на битните проблеми од развојот на задругите стануваат важен фактор во социјалистичката преоб-разба на селото.

Со цел и понатаму да се унапредува работата на задружните совети и другите органи на самоупраувањето во земјоделството а на основа член 45

став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија и член 182 став 6 од Деловникот на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија — Соборот на производителите

ПРЕПОРАЧУВА

1. Активноста на сите фактори во комуните треба да биде насочена кон понатамошно јакнење на економската база на задругите а особено во пружање на систематска и конкретна помош на срганите на самоуправувањето за совладување на проблемите на рентабилитетот, економичноста и продуктивноста на трудот;

2. Задружните совети како еден од најважните фактори во социјалистичката преобразба на селото и развивањето на социјалистичките односи треба и натаму да му посветат потребно внимание на најактуелните проблеми како што се: осовременување на земјоделското производство, зголемувањето на продуктивноста на трудот, смалувањето на трошоците на производството, рационалното користење на производните капацитети, воведување посовремена срганизација на производството и работата, распределба на доходот според вложениот труд, натамошното развивање на механизмот за самоуправувањето, овозможувајќи им на производителите директно учество во одлучувањето преку создавање на работни заедници и др.

3. Развивајќи го механизмот на самоуправувањето задружните совети треба да се стремат на органите на самоуправувањето во погоните, како и колективите на економските единици да им префрлаат и соодветни управувачки функции.

4. Во врска со остварувањето на производните задачи на задругите неопходно е задружните совети да работат на оспособувањето на соодветен стручен кадар. За таа цел тие треба да пројават поголем интерес за стручните училишта, за стипендирање на потребен кадар, за соодветна специјализација итн.

Посебно внимание треба да му обрнат на издигањето и оспособувањето на членовите на самоуправните органи за да можат успешно да ја извршуваат функцијата — управувачи. За оваа цел да ги користат веќе постојните форми како што се работничките универзитети, народните универзитети, семинари, курсеви и сл.

5. Еден од клучните проблеми во регулирањето на внатрешните односи е правилната распределба на чистиот приход и личните доходи. На овој проблем во иднина задружните совети треба да му обрнат посебно внимание, водејќи сметка од чистиот приход да се одвојуваат средства за соодветните фондови а распределбата на личните доходи да станува според вложениот труд.

6. Заедно со преземањето мерки во другите подрачја за подобрување и унапредување работата на задругите, потребно е да се пристапи и кон донесување на соодветни внатрешни акти (правилници, словеници и др.) со цел да се регулираат сите прашања и односи во задругите. Освен тоа задружните совети треба своето членство да го за-

познаваат со содржината на овие акти со што ќе се придонесе за зајакнувањето законитоста во својата работа. Во оваа смисла треба да помогнат и останатите општествени фактори.

7. Основните задружни сојузи, земјоделско-шумарските комори и синдикалните сргани и организации да ја засилат својата активност на полето на развивањето на социјалистичките односи во задругите, обрнувајќи особено внимание на развивањето на органите на самоуправувањето и на демократските односи во задругите.

8. Грижата за човекот и за создавање што подобри услови за живот и работа на задругарите и работниците треба и во иднина да биде во центар на вниманието на задружните совети. Одделувајќи што повеќе задружни средства како и ползувајќи средства од заедницата, задружните совети треба да вложуваат уште поголеми напори за организирање станбена изградба, општествена исхрана, здравствена и социјална заштита, културна развојна и др.

9. Соборите на производителите на народните одбори треба и понатаму да ја насочуваат својата дејност по такви прашања и со почести контакти со задружните совети да им помагаат во осамостојувањето и совладувањето комплицираните проблеми на производството и распределбата на доходот во задругите.

10. Научните установи чија дејност е сврзана со проучувањето на работничкото самоуправување исто така треба со својата дејност да придонесат за понатамошното развивање и усовршување на механизмот на самоуправувањето во задругите.

Број 0102-921

28 септември 1961 година

Скопје

НАРОДНО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Соборот на производителите,
Борко Темелковски, с. р.

Ојласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-16956 од 18 септември 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Грујовски Бранислав, роден на 21 мај 1937 година во с. Мирковци, Скопска околина, од татко Грујовски Златан и мајка Спасена, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Борис**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

(180)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-17211 од 18 септември 1961 година, ја одобри промената на роденото име

на Парлиќ Магдалена, родена на 17 август 1942 година во гр. Скопје, од татко Георгиев Љубомир и мајка Иванка, а усвоена од Парлиќ Душан од град Призрен, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Рената**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (181)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-15966/2 од 24-VIII-1961 година, ја одобри промената на роденото име на Мирослав Атанасовски, роден на ден 5 јули 1936 година во село Луковица, Штипска околија, од татко Атанасовски Спасе и мајка Гроздена, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Славе**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (182)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-16736/1 од 16 септември 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Хајредини Шуаип, роден на 27 април 1940 година во село Селце, Тетовска околија, од татко Хајредини Садки и мајка Нурије, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Даим**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (183)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-17419/1 од 18 септември 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Ламевски Методија, роден на 15 мај 1917 година во с. Галичник, Тетовска околија, од татко Ламевски Ангеле и мајка Магда, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Трајче**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (185)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-17420/1 од 18-IX-1961 година, ја одобри промената на роденото име на Јовановски Тихомир, роден на 16 јануари 1915 година во Тетово, од татко Јовановски Богоја и мајка Мара, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Трифун**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (186)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-13394/1 од 17 јуни 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Стојчев Јово, роден на 17 јануари 1932 година во село Будур Чифлик, Титоввешка околија, од татко Стојчев Мино и мајка Петра, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Камче**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (187)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пеповски Божин, од Скопје, ул. „29 ноември“ бр. 78, има подадено тужба за развод на бракот против тужената Пеповска, род. Матик Љуба, од Скопје, а сега во неизвесност.

Се повикува тужената Пеповска, род. Матик Љуба, ссга во неизвесност, во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да ја соопшти на судот својата точна адреса или да се јави лично. Во противен случај ќе ѝ биде одреден старател кој ќе ја застапува на расправата на нејзини разноски.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 653/61. (184)

ОКОЛИСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

При Околискиот суд во Гостивар се води оставинска постапка по оставината на пок. Насуф Реџеџи, бивш од с. Чеграње, НО на општината Гостивар, околија Тетовска, кој умрел на 3-XI-1957 година и по својата смрт покрај останатите наследници го оставил и син си Абедин Реџеџи, сега иселен во Република Турција, со непознато место на живеење.

Се повикува отсутниот Абедин Реџеџи во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави лично на судот или преку полномошник. Во противен случај оставината ќе се расправи на тој начин што на наследникот Абедин ќе му биде поставен старател.

Од Околискиот суд во Гостивар, О. бр. 156/59. (179)

КОНКУРСИ

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА НОО ДЕЛЧЕВО, ВРЗ ОСНОВА НА ЧЛЕН 21 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Еден референт во Отсекот за стопанство на работното место шеф на Отсекот за стопанство на НОО Делчево;

2. Еден референт во Отсекот за општа управа и општествени служби на работното место референт за прссвета и култура.

УСЛОВИ: За работното место под еден — виша стручна спрема и пет години управна пракса, а за работното место под 2) виша педагошка школа и 3 години управна пракса.

Приправници немаат право на конкурс.

Конкурсот се заклучува петнаесет дена по објавувањето. Кандидатите кон својата пријава треба да поднесат своја кратка биографија. (1286)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 190, стр. 213, свеска II, е запишана под назив: Станбено-штедна задруга „Кочо Рацин“, со седиште во Скопје. Предмет на работењето на задругата е:

— собирање средства од своите членови за изградба на станбени згради односно за купување на

станови и станбени згради од претпријатијата и другите организации овластени за станбена изградба врз принципот на взаемност и штедење;

— организирање на станбена изградба (инвеститорски работи) како и на сервиси за одржување на станбени згради подигнати со средствата на задругата.

Задругата е основана согласно со решението на Народниот одбор на општината Кисела Вода, Скопје, 08-С број 3437 од 7-VIII-1961 година, со кое се одобри и правилата на задругата.

Членови на управниот одбор на задругата се: Анушев Тодор, претседател, Димевски Трајко, Величковик Славољуб, Митревски Мирко, Георгиевски Владо, Милосављевски Сретко и Николовски Томислав. Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето: Анушев Тодор, управник на задругата, и Митревски Мирко, заменик управник и член на управниот одбор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 543/61. (1162)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15-II-1961 година, рег. бр. 11/59, свеска I, е запишана под фирма: Продавница „Иднина“, со седиште во с. Жван, Битолско, на Трговското претпријатие за промет со селскостопански производи на мало „Исхрана“, Д. Хисар. Предмет на работењето на продавницата е: промет со селскостопански производи.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Исхрана“ од Демир Хисар, Битолска околина, а согласно со одобрението на НО на општината Д. Хисар, бр. 4441/1 од 31-XII-1960 година.

Раководител на продавницата е Дончо Пејкоски.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 62/61. (364)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13-II-1961 год., рег. бр. 19/55, свеска I, е запишана под фирма: Продавница за земјоделски производи во Битола на Земјоделската задруга „Стив Наумов“ од село Логоварди, Битолска околина. Предмет на работењето на продавницата е: промет на мало со земјоделско-градинарски производи, производство на задругата.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Стив Наумов“ с. Логоварди, а согласно со одобрението на НО на општината Битола бр. 5688/60 од 7-II-1961 година.

Раководител на продавницата е Димовски В. Ристо.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 68/61. (352)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-I-1961 год., рег. бр. 5/61, свеска I, е запишана

под назив: Станбено-штедна задруга, со седиште во Битола, при IV-градилиште во Битола на Градежното претпријатие „Бетон“ од Скопје. Предмет на работењето на задругата е: изградба на станбени згради на своите членови, адаптации, поправки и доградби.

Задругата е основана на оснивачкото собрание на задругата, а правилата за работа ѝ се одобрени од НО на општината Битола со решението бр. 08-148 од 11-I-1961 година.

Задругата ќе ја потпишуваат Благој Костовски, претседател, Илиевски Илија и Светиева Елисавета.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 24/61. (355)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 7-II-1961 год., рег. бр. 12/61, свеска I, е запишана под назив: Станбена задруга при НО на општината Битола, со седиште во Битола. Предмет на работењето на задругата е: градење станови на своите задругари.

Задругата е основана на оснивачкото собрание на задругата, а согласно со одобрението на НО на општината Битола бр. 08-7130 од 5-X-1960 година со кое се одобри и Правилата на задругата.

Задругата ќе ја потпишуваат Кочо Шунда, управник, и Стојковски Велимир.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 51/61. (356)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20-I-1961 год., рег. бр. 9/61, свеска I, е запишано под фирма: Претпријатие за ремонт и поправки на земјоделски машини и орудија „Механика“, со седиште во Битола. Предмет на работењето на претпријатието е: вршење генерален ремонт и поправки на сите видови земјоделски машини, орудија, моторни и транспортни средства на сите зем. стопанства, земјоделски задруги и др. стопански организации, одржување земјоделска механизација на земјоделските задруги и стопанства, укажување услуги на други земјоделски организации со земјоделски машини, справи и сл. што се во врска со земјоделското производство.

Претпријатието е основано од Машинотракторската работилница на Деловниот сојуз „Агромеханизација“, Битола, а согласно со решението на НО на општината Битола бр. 03-139 од 5-I-1961 год.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Драган Трпезаноски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 12/61. (357)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17-I-1961 год. рег. бр. 7/61, свеска I, е запишано под фирма: Претпријатие за откуп на кожи, волна и сточни отпадоци „Црна Река“, со седиште во Битола. Предмет на работењето на претпријатието е: откуп, манипулација и продажба на мало и големо на сурови и суви кожи, волна, крзно од домашни животни и дивеч, како и влакна и други сточни отпадоци и пердув од живина.

Претпријатието е основано од досегашниот погон на Сточарскиот деловен сојуз Битола, а согласно со решението на НО на општината Битола бр. 04-7829 од 24-XI-1960 год.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Борис Буневски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 28/61. (358)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23-I-1961 год., рег. бр. 11/61, свеска I, е запишано под фирма: Претпријатие за вршење на земјоделски услуги и транспорт „Механичар“, со седиште во село Долнени, Битолска околина. Предмет на работењето на претпријатието е: укажување услуги во областа на земјоделството (орање, вршидба, сеидба и др.); оправки на сите видови земјоделски машини и транспортни средства на стопанските организации и индивидуалните граѓани, како и пренос на стоки и патници.

Претпријатието е основано со решението на НО на општината Долнени бр. 01-3942/1 од 27-XII-1960 год.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Милан Смилевски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 37/61. (359)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-I-1961 год., рег. бр. 10/61, свеска I, е запишано под фирма: Трговско претпријатие на големо за жива стока и селскостопански производи „Балкан“, со седиште во Битола. Предмет на работењето на претпријатието е: откуп и промет со жива стока, месо и сточна храна, овошје и зеленчук, како и меркантилна стока.

Претпријатието е основано од Самостојниот погон за жива стока на Сточарскиот деловен сојуз — Битола, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Битола бр. 03-135 од 5-I-1961 година.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Борис Додов.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 22/61. (360)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14-I-1961 год., рег. бр. 4/61, свеска I, е запишано под фирма: Претпријатие за преработка и производство на млеко и млечни производи „Млекар“, со седиште во Битола. Предмет на работењето на претпријатието е: откуп, преработка и промет со млеко и млечни производи.

Претпријатието е основано со решението на НО на општината Битола бр. 03-138 од 5-I-1961 год.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Вангел Николовски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 23/61. (361)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-I-1961 година, рег. бр. 1/61, свеска I, е запишано

под фирма: Трговско претпријатие на големо за полоделство и механизација „Агро Пелагонија“, со седиште во Битола. Предмет на работењето на претпријатието е: промет на големо со селскостопански машини и алати, моторни и транспортни возила, резервни делови и прибор, технички горива и мазива, разни инструменти и делови на други превозни и транспортни средства, семенски материјал, вештачки ѓубриња, средства за заштита на растенијата и апарати за примена на истото.

Претпријатието е основано од споените погони на Деловниот сојуз „Агроепелагонија“, Битола, а согласно со одобрението на НО на општината Битола бр. 03-137 од 5-I-1961 година.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Милан Димитровски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 8/61. (362)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15-II-1961 год., рег. бр. 11/59, свеска I, е запишана под фирма: Продавница „Јубен“ од Д. Хисар, Битолско, на Трговското претпријатие за промет со селскостопански производи на мало „Исхрана“. Д. Хисар. Предмет на работењето на продавницата е: промет со селскостопански производи.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Исхрана“ од Демир Хисар, Битолска околина, а согласно со одобрението на НО на општината Демир Хисар бр. 4441/1 од 31-XII-1960 год.

Раководител на продавницата е Стојкоски Јордан.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 61/61. (363)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18-I-1961 год., страна 288, ред. бр. 1, е запишано под фирма: Претпријатие за набавка на селскостопански машини и технички услуги „Агротехника“, со седиште во Струмица. Предмет на работењето на претпријатието е: набавка на селскостопански машини и алати; промет со моторни возила, резервни делови и прибор; промет со нафтени деривати и мазива и укажување разни технички услуги.

Претпријатието е основано со решението на Народниот одбор на општината Струмица бр. 01-7274/1 од 23-XI-1961 година.

Овластени лица за потпишување на претпријатието се Ванчо Стоилков Фончев, директор, Ванчо Спасов, шеф на сметководството, и Коста Коцев.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 180/60. (84)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-I-1961 год., страна 232, ред. бр. 12, е запишана под фирма: Продавница, со седиште во Струмица. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на галантериска стока, конфекција и парфимериска и козметичка стока.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие на големо „Народен магазин“ од Струмица, а согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Струмица бр. 05-2017/1 од 17-V-1960 година.

Раководител на продавницата е Палифров Славчо, а ќе ја потпишува, директорот на претпријатието Данаилов Ванчо.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 142/60. (86)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 11-I-1961 год., страна 180, ред. бр. 1, е запишана под фирма: Шумско стопанство „Паруца“, со седиште во Св. Николе. Предмет на работењето на стопанството е: експлоатација на шуми, стопанисување со шумите, узгој и обнова на постојните шуми, мелиорација на голетите, заштитни и слични пошумувања.

Стопанството е основано со решението на Народниот одбор на Штипска сколија бр. 01-4858/1 од 30-VI-1960 година.

Овластени лица за потпишување на стопанството се: инж. Костадин Станчев Тодосов, директор, Кири Донев Глигоров, шеф на сметководството, и Никола Василев Георгиев, службеник при стопанството.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 164/60. (90)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13-I-1961 год., страна 185, ред. бр. 1, е запишана под фирма: Продавница на Конфекционата фабрика „Македонија“ — Скопје, со седиште во Св. Николе. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на конфекциски производи.

Продавницата е основана од Конфекционата фабрика „Македонија“ од Скопје, а основањето е одобрено од Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Св. Николе бр. 05-3137 од 1-VIII-1959 година.

Раководител на продавницата е Данаилов Милалчо, кој е овластен да ја потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 43/60. (91)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-I-1961 год., страна 182, ред. бр. 8, е запишана под фирма: Продавница за млеко и млечни производи на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Овче Поле“ од Св. Николе, со седиште во Св. Николе. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на млеко и сите млечни производи од сопствено производство.

Продавницата е основана од Земјоделско-индустрискиот комбинат „Овче Поле“ од Св. Николе, а основањето е одобрено со решението на Народниот одбор на општината Св. Николе бр. 05-2264 од 21-VI-1960 год.

Раководител на продавницата е Тосевски Трајчо, а ќе ја потпишува управникот на комбинатот Нофит Спасев.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 129/60. (92)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18-I-1961 год., страна 182, ред. бр. 6, е запишана под фирма: Продавница за алкохолни пијалоци, со седиште во Св. Николе. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на алкохолни пијалоци (вино и ракија) од сопствено производство на големо.

Продавницата е основана од Земјоделско индустрискиот комбинат „Овче Поле“ од Св. Николе, а основањето е одобрено со решението на Народниот одбор на општината Св. Николе бр. 05-2660 од 23-VI-1960 год.

Раководител на продавницата е Лазарев Ангел, а ќе ја потпишува управникот на комбинатот Нофит Спасов.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 125/60. (93)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18-I-1961 год., страна 182, ред. бр. 5, е запишана под фирма: Продавница за зеленчук на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Овче Поле“ од Св. Николе, со седишта во Св. Николе. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на зеленчук, варива и овошје од сопствено производство.

Продавницата е основана согласно со одобрението на Отсекот за стопанство и финансии на Народниот одбор на општината Св. Николе, бр. 05-2263 од 21-VI-1960 год.

Раководител на продавницата е Лазаров Ангел, а ќе ја потпишува управникот на Комбинатот Нофит Спасов.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 127/60. (94)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18-I-1961 год., страна 182, ред. бр. 5, е запишана под фирма: Продавница за продажба на месо и сувомесни производи, со седиште во Св. Николе. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на месо и сувомесни производи.

Продавницата е основана од Земјоделско-индустрискиот комбинат „Овче Поле“ од Св. Николе, а основањето е одобрено со решението на Отсекот за стопанство и финансии на Народниот одбор на општината Св. Николе бр. 05-3257 од 11-VIII-1960 година.

Раководител на продавницата е Темелков Страхил, а ќе ја потпишува управникот на Комбинатот Нофит Спасов.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 128/60. (95)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-I-1961 год., страна 182, ред. бр. 7, е запишана под фирма: Продавница за резервни делови и репродукциони материјали, со седиште во Св. Николе. Предмет на работењето на продавницата е: про-

дажба на резервни делови и репродукционен материјал.

Продавницата е основана од Земјоделско-индустрискиот комбинат „Овче Поле“ од Св. Николе, а основањето е одобрено со решението на Народниот одбор на општината Св. Николе бр. 05-5258 од 11-VIII-1960 година.

Раководител на продавницата е Панев Миле, а ќе ја потпишува управникот на Комбинатот Ноефит Спасов.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 130/60. (96)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 11-I-1961 год., страна 169, ред. бр. 4, е запишана под фирма: Трговско претпријатие „Партизанка“ — Продавница бр. 3, со седиште во Штип. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на текстил, кратка и плетена стока и конфекција, галантериска и базарска стока и играчки, производи од гума, каучук и пластична маса, саати и производи од племенити метали.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Партизанка“ од Штип, а основањето е одобрено од Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Штип со решението бр. 05-3826 од 29-IV-1960 година.

Одговорен продавач на продавницата е Магда Кирезова, а ќе ја потпишува директорот на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 71/60. (99)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 11-I-1961 год., страна 183, ред. бр. 5, е запишана под фирма: Трговско претпријатие „Партизанка“ — Продавница бр. 1, со седиште во Штип. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на текстил, кратка и плетена стока и конфекција, галантериска и базарска стока и играчки, производи од гума, каучук и пластична маса, саати и производи од племенити метали.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Партизанка“ од Штип, а основањето е одобрено од Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Штип бр. 05-3826 од 29-IV-1960 година.

Одговорни продавачи на продавницата се Велков Коле и Монево Коце, а ќе ја потпишува директорот на претпријатието Московски Ѓорѓи.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 72/60. (100)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13-I-1961 год., страна 184, ред. бр. 1, е запишана под фирма: Продавница за чевли „Пролетер“, со седиште во Штип. Предмет на работењето на продав-

ницата е: продажба на сите видови чевли изработени од кожа, гума, платно и пластична материја (чизми, чевли, сандали, патики, папучи, калоши и опинци), средства за чистење и чување на чевли (паста, прашок, вазелин, крпи за светнување на чевли), ситен прибор за чевли и сите врсти чорапи.

Продавницата е основана од Фабриката за чевли „Пролетер“ — Трговска мрежа од Белград, а основањето е одобрено со одобрението на Народниот одбор на општината Штип бр. 05-7281 од 7-IX-1960 година.

Раководител на продавницата е Нацев Киро, кој е овластен да ја потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 148/60. (101)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 24-I-1961 година, страна 187, ред. бр. 1, е запишано под фирма: Претпријатие за поправки и снабдување со земјоделски машини, моторни возила и резервни делови „Напредок“, со седиште во Штип. Новооснованото претпријатие ги прима сите права и обврски од бившиот Деловен сојуз за механизација — Штип. Претпријатието ќе ги врши следните дејности: поправки и снабдување со земјоделски машини, моторни возила и резервни делови.

Претпријатието е основано со решението на Народниот одбор на општината Штип бр. 01-8565/1 од 15-IX-1960 година.

Овластени лица за потпишување на претпријатието се: Јордан Самоников, директор, и Митко Колев Илиев, раководител на сметководството.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 17/61. (102)

СОДРЖИНА

	Страна
184. Одлука за продолжување мандатот на народните одбори — — — — —	513
185. Одлука за основање Комисија за подготвување нацрт на нов устав на НР Македонија — — — — —	513
186. Одлука за избор на претседател и членови на Комисијата за подготвување нацрт на нов устав на НР Македонија — — —	513
187. Одлука за утврдување престанок на пратенички мандат — — — — —	514
188. Препорака за унапредување работата на органите на самоуправањето во земјоделските задруги — — — — —	514